

*Групацјата ТИТАН повеќе од еден век успешно го продолжува својот раст, со особена почит кон поединецот, општеството и животната средина. Групацјата ТИТАН ги смета своите човечки ресурси за клучен фактор за одржливи развој. Ние се потпираме на вештините и залагањата на нашите луѓе од сите нивоа на хиерархијата. Наша цел е да ги привлечеме, развиваме и задржиме најдобрите професионалци, при што им овозможуваме креативен развој на кариера и ги наградуваме нивните резултати. На тој начин за Групацјата стекнуваме долготрајни вредности и конкурентска предност*

## **Цементарница УСЈЕ АД Скопје**

### **ГРУПАЦИЈА ТИТАН**

*објавува оглас за вработување на*

#### **1. Оператори на мостни дигалки – кранови, во Погон за производство**

Операторот на мостни дигалки управува со мостните дигалки при што обезбедува непречен прием на сировини, навремено полнење на бункерите за сировини при што внимава да не дојде до мешање на истите. Учествува во активностите на прием, истовар и поддршка на транспортот на сировините кои пристигнуваат по железнички пат. Редовно води записи за состојбата на опремата во соодветните дневни извештаи. Ја следи состојбата на опремата и редовно известува за состојбата на истата до своите претпоставени. Учествува во одржување на уредноста и хигиената во погонот, а по потреба учествува и во ремонтни активности на опремата. Контакттира со другите оператори, помошници и персонал со цел непречено и правилно одвивање на процесот. Работата се одвива во три смени. Нето плаатта за работното место е од 20.000,00 до 24.000,00 денари.

#### **Потребни квалификации:**

- IV степен стручна подготовка
- Поседување на лиценца за работа на мостни дигалки ќе се смета за предност
- Претходно работно искуство од 1-5 години ќе се смета за предност

#### **Конкурентски предности за сите позиции:**

Желба за работа во средина со високи барања  
Посветеност, мотивираност, иницијативност  
Динамичност, ефективност и ефикасност  
Флексибилност и адаптивност  
Тимска работа и кооперативност

#### **Кандидатите треба да ја приложат и следнава документација:**

1. Мотивациско писмо
2. Биографија (CV)
3. Доказ за завршено образование

Огласот трае 10 (десет) дена од денот на објавувањето.

Кандидатите треба да ги исполнуваат општите услови предвидени со Закон.  
Вработувањето е на определено време до 6 (шест) месеци, со можност за продолжување на неопределено време.

Цементарница УСЈЕ обезбедува еднакви можности за вработување и позитивно ги поттикнува соодветно квалификуваните кандидати без оглед на пол, раса, хендикеп, возраст, сексуална ориентација, религија или убедување.

Аплицирањето се врши на е-меил адресата [hr@usje.mk](mailto:hr@usje.mk) или на веб страницата на Цементарница УСЈЕ АД Скопје <http://www.usje.com.mk> каде заинтересираните кандидати треба да ја пополнат електронската апликација за CV и да ги прикачат потребните документи.

Сите апликации ќе се сметаат строго доверливи.  
Контактирани ќе бидат само кандидатите избрани за интервју.